



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК**  
**НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 5/2020**

Службен гласник на општина Могила Бр.5/2020	МОГИЛА 02.06.2020 год.	Излегува по потреба
	ж.с-ка 747014007063013	Д.Б 4002004169937

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на Општина Могила ("Службен гласник на Општина Могила" бр.05/06 и 08/13), донесувам:

### ЗАКЛУЧОК

**За објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила за 2020 година**

1. Објавувам Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила за 2020 година, донесено на седница на Совет на Општина Могила, одржана на 27.05.2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Могила".

**Изработил: Габриела Стојановска**

**Бр.09-462/1  
02.06.2020 година**

**Општина Могила  
Градоначалник  
Јасмина Гулевска**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17 и 64/18) а во согласност со член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на општина Могила ("Службен гласник на Општина Могила" бр.05/2006, 12/2011, 08/2013 и 26/2014). Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила за 2020 година**

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила за 2020 година, во делот **ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА** после точка 1 се додава нова точка 1.1 ЛУПД за изградба на Е-2 Фотоволтаична електрична централа на КП бр.695, 696, 697 и 698 м.в "Ложиште" КО Вашарејца.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во "Службен Гласник на Општина Могила".

**Бр.08-426/3  
27.05.2020 година**

**Општина Могила  
Претседател на Совет  
Александар Јанкуловски**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на Општина Могила (“Службен гласник на Општина Могила” бр.05/06 и 08/13), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

**За објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Могила за 2020 година**

1. Објавувам Одлука за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Могила за 2020 година, донесено на седница на Совет на Општина Могила, одржана на 27.05.2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Могила”.

Изработил: Габриела Стојановска

Бр.09-462/2  
02.06.2020 година

Општина Могила  
Градоначалник

Јасмина Гулевска

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002 година), член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013 и 26/2014) Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

**За Измена и дополние на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Могила за 2020**

1. Се врши измена и дополнување на Програмата за за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Могила за 2020, донесена на 29.11.2019 година, под број 08-1013/9 со уште 8 градежни парцели.
2. Изменетата и дополнета Програма е во прилог на оваа одлука.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во Службен гласник на општина Могила.

Бр.08-426/4

Општина Могила

27.05.2020 година

Претседател на Совет

Александар Јанкуловски

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Република Македонија бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 142/2016 и 190/2016), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.05/2002), а во согласност со член 22-а, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр.5/2006,12/2011,8/2013,26/2014), Советот на Општина Могила на седницата одржана на ден 29.11.2019 година, донесе:

**ПРОГРАМА  
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА  
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА  
ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2020 Г.**

**ПРОСТОРЕН ОПФАТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА**

Предмет на оваа Програма е располагањето, управувањето и менаџирање со градежното земјиште сопственост на Република Македонија на територијата на Општина Могила дефинирана според територијална организација на Република Македонија за време на календарската 2020 година, а врз основа на донесените урбанистички планови од Страна на Советот на Општина Могила врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење. Од друга страна па вклучува отуѓување на градежно земјиште со јавно наддавање и непосредна спогодба, давање на земјиштето на долготраен и краткотраен закуп и размена на земјиштето. Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Могила ги третира териториите односно опфатите на урбанистичките планови каде што земјиштето е во

сопственост на Република Северна Македонија и каде што согласно Законот за Градежно земјиште може да се оствари промет на градежното земјиште во рамки и начин определени со Законот за градежно земјиште. Општина Могила има Комисија за располагање со градежно земјиште и има поднесено барање до Министерство за транспорт и врски да ги врши работите на располагање со градежно земјиште, да остварува промет со градежно земјиште и приходи по тој основ.

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на располагањето, управувањето и менаџирање со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија да бидат градежни парцели што се наоѓаат на територијата на Општина Могила локалитет Петилеп и тоа согласно следните урбанистички планови и урбанистички плански документации:

1.	За планскиот опфат издадени се Услови за планирање бр.28313 од јануари 2014
2.	Решение за услови за планирање бр.15-1167/2. Согласно ГУП за стопански комплекс Могила, Општина Могила, усвоен со Одлука бр.07-08/3 од 13.01.2000г
3.	Планска документација –Урбанистички план вон населено место Могила за стопански комплекс, локалитет Петилеп, Општина Могила, донесен со Одлука на Совет на општина Могила бр.08-376/5 од 25.03.2018 година.

**Просторен опфат**

Со ова Програма се дефинира менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија што се наоѓа на територијатана Општина Могила дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2020 година. Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со

градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на:

**Урбанистички План вон Населено место Могила за стопански комплекс, локалитет Петилеп општина Могила** донесен со Одлука на Совет на општина Могила бр.08-376/5 од 25.03.2018 година.

## ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА

### Законски основ за изработка на Програмата

Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и 190/16), чл.22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила (Сл. Гласник бр.05/2006,12/2011, 08/2013 и 26/2014) и Уредба за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп.

### Цели на Програмата

Обезбедување на услови за социоекономски развој на општината преку обезбедување просторни услови за развој што ќе им овозможат назаинтересираните правни и физички лица изградба на сопствени простории за обавување на одредена дејност, а со тоа и да придонесат за развојот на општина Могила на начин што ќе обезбедат вработување на невработени лица и обезбедување на подобри услови за живеење од една страна, а од друга страна и давање на можност за користење на расположивите ресурси.

### Динамика на реализацијата на Програмата

Програмата за 2020 год. се планира да се реализира континуирано во календарската 2020 година.

### Блок 1 Парцела 1.1



### Градежна парцела 1.1


- основна класа на намена за градежна парцела е Г2 – **лесна индустрија**
- процент на изграденост=70%
- коефициент на искористеност=1.05
- катност =Р; П+1
- максимална висина до венец - според АУР (согласно технолошки процес)
- предвидената максимална површина за градба на повеќе објекти во утврдениот простор за градба задолжително да се разработи со изработка на Архитектонско-урбанистички проект согласно член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(Сл. весник на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13)

- основна класа на намена за индустрија (шкипроцес) градежна парцела е Г2 – лесна и индустрија, со можност за компатибилна намена В1,В2,В4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4 со макс.вкупен збир 49% од основната класа, а процентуалното учество на секоја компатибилна класа на намена во основната класа да биде согласно член 34 и прилог 2 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14).
- Паркирањето на возилата ќе се одвив во парцелата, бројот на паркинг места е ориентационен, а определувањето на потребниот број на паркинг места според намената на градбите и нивната големина ќе се утврди со архитектонско-урбанистички проект и ќе се применува член 59 и 61 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14)
- Се задолжува инвеститорот да обезбеди комплетен третман на отпадните води во согласност со важечката законска регулатива

Градежни парцели 1.2–1.6



БРОЈ НА ПАРЦЕЛА	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБ. ПЛАН.	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА НА	МАКСИМАЛНА ПОВЕЌЕ ГРАД ПРОСТОР ЗА ГРД	БРУТО РАЗВИЕН ПО НИВОА	КОЕФИЦИЕНТ Н	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %	
1.1	Г2-лесна	Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласнотехноло	21,477	15,034	22,551	1.05	70.00%



- основна класа на намена за градежна парцела е Г2 – **лесна индустрија**
- процент на изграденост=70%
- коефициент на искористеност=1.05
- катност =Р; П+1
- максимална висина до венец=spored AUP (soglasno tehnoloshki proces)
- предвидената максимална површина за градба на повеќе објекти во утврдениот простор за градба задолжително да се разработи со изработка на Архитектонско-урбанистички проект согласно член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13)
- основна класа на намена за градежна парцела е Г2 – лесна и индустрија, со можност за компатибилна намена В1, В2, В4, V2, D2, D3, D4, G3, G4 со макс.вкупен збир 49% од основната класа, а

procentualното учество на секоја компатибилна класа на намена во основната класа да биде согласно член 34 и прилог 2 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14).

- parkiraweto na vozilata ќе se odviva vo parcelata, brojot na parking mesta e orientacionen, a opredeluvaweto na potrebniot broj na parking mesta spored namenata na gradbite i nivnata golemina }e se utvrdi so arhitektonsko-urbanisti~ki proekt i }e se primenuva ~len59 и 61 od Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14)
- ce zadol`uva investorot da obezbedi kompletен tretman na otpadnite vodi во согласност со важечката законска регулатива

1. 2	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+ 1	според АУП (согласно технолошки процес)
1. 3	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+ 1	според АУП (согласно технолошки процес)
1. 4	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+ 1	според АУП (согласно технолошки процес)
1. 5	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+ 1	според АУП (согласно технолошки процес)
1. 6	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+ 1	според АУП (согласно технолошки процес)

**Градежни парцели 1.7 и 1.8**

- катност =П
- максимална висина до венец=3.00м
- основна класа на намена е Е2-трафостаница без можност за компатибилна намена

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБ.ПЛАН.	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА м2	МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА НА ПОВЕКЕ ГРАДБИ ВО УТВРДЕНИОТ ПРОСТОР ЗА ГРАДБА	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА ПО НИВОА	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %
-----------------	-------------------------	---	---------	-------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------------	--------------------------



БРОЈ НА ПАРЦЕЛА	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБ.ПЛАН.	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %
1.7	Е2 – трафостаница		П	3.00	70	70.00%
1.8	Е2 – трафостаница		П	3.00	70	70.00%



**Блок 2**  
**Градежна парцела 2.5 и 2.7**



- основна класа на намена за градежна парцела е Г2 – лесна индустрија
- процент на изграденост=70%
- коефициент на искористеност=1.05
- катност =Р; П+1
- максимална висина до венец - според АУР (согласно технолошки процес)
- предвидената максимална површина за градба на повеќе објекти во утврдениот простор за градба задолжително да се разработи со изработка на Архитектонско-урбанистички проект согласно член 51 од Законотзапросторно и урбанистичкопланирање(Сл. Весник

на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13)

- основна класа на намена за градежна парцела е Г2 – лесна и индустрија, со можност за компатибилна намена В1,В2,В4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4 со макс.вкупен збир 49% од основната класа, а процентуалнотоучество на секоја компатибилна класа на намена во основната класа да биде согласно член 34 и прилог 2 од Правилникот за стандарди и нормативиза урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14).
- Паркирањето на возилата ќе се одвива во парцелата, бројот на паркинг места е ориентационен, а определувањето на потребниот број на паркинг места според намената на градбите и нивната големина ќе се утврди со архитектонско-урбанистички проект и ќе се применува член 59 и 61 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14)
- Се задолжува инвеститорот да обезбеди комплетен третман на отпадните води во согласност со важечката законска регулатива

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБ. ПЛАН.	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1
2. 5	Г2- лесна индуст рија	Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4 ,Г3,Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласнотехн олошкипроцес )
2. 7	Г2- лесна индуст рија	Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4 ,Г3,Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласнотехн олошкипроцес )

**Блок 2**

**Градежна парцела 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6**



- основна класа на намена за градежна парцела е Г-2 – лесна индустрија

- процент на изграденост=70%л
- коефициент на искористеност=1.05
- катност =P; П+1
- максимална висина до венец=spored AUP (soglasno tehnoloshki proces)
- предвидената максимална површина за градба на повеќе објекти во утврдениот простор за градба задолжително да се разработи со изработка на Архитектонско-урбанистички проект согласно член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13)
- основна класа на намена за градежна парцела е Г2 – лесна и индустрија, со можност за компатибилна намена B1, B2, B4, V2, D2, D3, D4, G3, G4 со макс.вкупен збир 49% од основната класа, а procentualното учество на секоја компатибилна класа на намена во основната класа да биде согласно член 34 и прилог 2 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14).
- parkiraweto na vozilata ќе se odviva vo parcelata, brojot na parking mesta e orientacionen, a opredeluvaweto na potrebniot broj na parking mesta spored namenata na gradbite i nivnata golemina }e se utvrди so arhitektonsko-urbanisti~ki

proekt i je se primenuva ~len59 и 61 od Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14)

- se zadol`uva investitorot da obezbedi kompletен tretman на otpadnite vodi во согласност со важечката законска регулатива

--	--	--	--

Градежна парцела 2.8 и 2.9

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБ. ПЛАН.	Градежна парцела 2.8 и 2.9					КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКРИСТЕНОСТ	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %
			КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА НАМЕНА	ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА м2	МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА ПО НИВОА		
2.1	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласно технолошки процес)	7,885	5,376	8,064	1.05	70.00%
2.2	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласно технолошки процес)	7,800	5,376	8,064	1.05	70.00%
2.3	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласно технолошки процес)	7,680	5,376	8,064	1.05	70.00%
2.4	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласно технолошки процес)	6,837	4,786	7,179	1.05	70.00%
2.6	Г2-лесна индустрија	Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 макс.вк.збир 49%	П; П+1	според АУП (согласно технолошки процес)	6,876	4,813	7,220	1.05	70.00%



Градежна

парцела 2.10

- основна класа на намена за градежна парцела е - **Е2-комунална супраструктура за градби за производство на електрична енергија од обновливи извори**
- процент на изграденост=70%
- коефициент на искористеност=0.70
- катност =Р
- максимална висина до венец - според АУП (согласно технолошки процес)
- предвидената максимална површина за градба на повеќе објекти во утврдениот простор за градба задолжително да се разработи со изработка на Архитектонско-урбанистички проект согласно член 51 од Законотзапросторно и урбанистичкопланирање(Сл. весникна РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13)

НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА м2	МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА НА ПОВЕЌЕ ГРАДБИ ВО УТВРДЕНИОТ ПРОСТОР ЗА ГРАДБА	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА ПО НИВОА
	П	според АУП (согласно технолошки процес)	24,963	17,474	17,474

**Лица надлежни за реализацијата на Програмата**

За реализација на оваа Програма надлежна е Комисијата за спроведување на постапките за јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија составена од 3 лица од кои сите се со овластување за располагање со градежното земјиште.

**Проценка на финансискиот прилив по основна реализација на Програмата**

Се очекува прилив на средства по оваа Програма од продажба на парцели со намена:

- **Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ - (Г2 - Лесна индустрија),**
- **Е- ИНФРАСТРУКТУРА (Е2 - комунална супраструктура - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори)**

Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата  
 Потребни средства за реализација на Програмата односно само за огласување на парцелите во јавните гласила без нивно рекламирање изнесува: 30.000,00 ден.  
 Програмата ја усвојува Советот на општината.

Програмата **може да се изменува и дополнува** на начин и постапка иста по која и се донесува.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината. Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Могила.

**Бр.08-1013/9** Општина Могила

29.11.2019 година Претседател на Совет  
Александар Јанкуловски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на Општина Могила (“Службен гласник на Општина Могила” бр.05/06 и 08/13), донесувам:

#### **ЗАКЛУЧОК**

**За објавување Одлука за формирање Комисија за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство за модернизација на уличното осветление во Општина Могила**

1. Објавувам Одлука за формирање Комисија за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство за модернизација на уличното осветление во Општина Могила, донесено на седница на Совет на Општина Могила, одржана на 27.05.2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Могила”.

**Изработил: Габриела Стојановска**

**Бр.09-462/3**

**Општина Могила**

**02.06.2020 година**

**Градоначалник**

**Јасмина Гулевска**

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа ( “Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002 година), член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013 и 26/2014) и член 20 од Законот за концесии и Јавно приватно партнерство (Службен весник на РСМ бр. 6/12, 144/14, 33/15,104/15, 215/15 и 153/19). Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

**За формирање Комисија за спроведување на постапка за Јавно приватно партнерство**

### **за модернизација на уличното осветление на територија на Општина Могила**

1. За спроведување на постапката за Јавно приватно партнерство за модернизација на јавното улично осветление во Општина Могила, се формира Комисија во следниот состав:
  - Весна Ристевска - Претседател
  - Ацо Тасевски - Член
  - Клара Тодоровска - Член
  - Кире Николовски - Член
  - Даниел Бошевски – член
2. Надлежности на Комисијата:
  - Подготвува тендерска документација, вклучувајќи го и нацрт договорот
  - Ги определува критериумите за доделување на договорот
  - Организира прием на пријавите за учество и понудите
  - Ја утврдува способноста на кандидатите и определува кандидати кои имаат право да го продолжат учеството во постапката
  - Ја утврдува способноста на понудувачите
  - Дава појаснувања и доставува дополнителни информации и документи
  - Ги разгледува и оценува понудите и врши рангирање на понудувачитњ со предлог за прворангираниот да биде избран
  - Изготвува извештај за евалуација на понудите
  - Поднесува предлог за поништување на постапката

- Ги врши сите други работи потребни за спроведување на постапката.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во Службен гласник на општина Могила.
  2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Могила”.

Изработил: Габриела Стојановска

Бр.08-426/5

Општина Могила

27.05.2020 година. Претседател на Совет

Александар Јанкуловски

Бр.09-462/4

Општина Могила

02.06.2020 година

Градоначалник

Јасмина Гулевска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на Општина Могила (“Службен гласник на Општина Могила” бр.05/06 и 08/13), донесувам:

### ЗАКЛУЧОК

**За објавување Одлука за утврдување на надоместокот за табличките со куќни броеви**

1. Објавувам Одлука за утврдување на надоместокот за табличките со куќни броеви, донесено на седница на Совет на Општина Могила, одржана на 27.05.2020 година;

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002 година), член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013 и 26/2014) и согласно член 23 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (Службен весник на РСМ бр. 66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 147/2015). Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

### ОДЛУКА

**за определување надоместок за поставување таблички со куќни броеви на сопствениците на објекти**



Александар Јанкуловски

1. Се определува надоместок за табличките за куќни броеви за сопствениците на објектите. Надоместокот ќе изнесува 180 денари за табличка. Социјално загрозените семејства се ослободени од плаќање надоместок за поставување таблички со куќни броеви со доставување на Потврда за корисник на социјална парична помош. Табличките се унифицирани и изработени согласно Правилникот за материјалот, бојата, формата, димензијата на таблите и табличките (Сл.весник на РМ 66/2008).
2. Уплатата на надоместокот за поставување на табличката со куќен број, сопствениците ќе ја вршат на уплатница, по потпишување на Договор за набавка. Средствата се уплаќаат во Буџетот на Општина Могила.
3. Трошоците за набавка на табличките кои ќе се поставуваат на инфраструктурните објекти, плоштади, мостови и слично, се на товар на општината.
4. Во поглед на казните за непочитување на оваа одлука ќе се применуваат казнените одредби на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.
5. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во "Службен Гласник на Општина Могила".

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на Општина Могила ("Службен гласник на Општина Могила" бр.05/06 и 08/13), донесувам:

#### **ЗАКЛУЧОК**

#### **За објавување Одлука за обезбедување на интернет пакети на ученици од основните училишта во Општина Могила**

1. Објавувам Одлука за обезбедување на интернет пакети на ученици од основните училишта во Општина Могила, донесено на седница на Совет на Општина Могила, одржана на 27.05.2020 година;

Бр.08-426/6

Општина Могила

27.05.2020 година

Претседател на Совет

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Могила”.

**Изработил: Габриела Стојановска**

**Бр.09-462/5  
02.06.2020 година**

**Општина Могила  
Градоначалник**

**Јасмина Гулевска**

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа ( “Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002 година), член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013 и 26/2014) и врз основа на барањата од основните училишта во Општина Могила, Советот на Општина Могила на седницата одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

**За обезбедување пакети со интернет за учениците од основните училишта во Општина Могила**

1. Се обезбедуваат 28 пакети – рутери со интернет за период од 2 месеци, за учениците кои немаат услови да следат on-line настава, а заради

- нормално одвивање на наставата се до завршување на учебната година
2. Трите основни училишта се обратија до Општина Могила со образложение дека вкупно 28 ученици на територијата на општината, заради социјални и економски причини, немаат можност за следење on-line настава, која се спроведува согласно насоките од Министерството за образование.
  3. Врз основа на оваа одлука општината има обврска да изврши порачка на рутерите од некој од мобилните оператори и за реализацијата да го извести Советот.
  4. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во Службен гласник на општина Могила.

**Бр.08-426/7**

**Општина Могила**

**27.05.2020 год Претседател на Совет**

**Александар Јанкуловски**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на Општина Могила (“Службен гласник на Општина Могила” бр.05/06 и 08/13), донесувам:

### **ЗАКЛУЧОК**

**За објавување Одлука за давање овластување на Градоначалникот на Општина Могила**

1. Објавувам Одлука за давање овластување на Градоначалникот на Општина Могила, донесено на

седница на Совет на Општина Могила, одржана на 27.05.2020 година;

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Могила".

**Изработил: Габриела Стојановска**

**Бр.09-462/6**                      **Општина Могила**  
**02.06.2020 година**            **Градоначалник**  
**Јасмина Гулевска**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.05/2002) а во согласност со член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила ("Службен гласник на Општина Могила" бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013 и 26/2014). Советот на Општина Могила на седницата одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

### **За давање овластување на Градоначалникот на Општина Могила**

#### **Член 1**

Советот на Општина Могила го ОВЛАСТУВА Градоначалникот на Општина Могила да формира Комисија за проценка на штети од елементарна непогода –суша на територија на општина Могила.

#### **Член 2**

Градоначалникот се овластува да побара претставници од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПО Битола и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола за членови во Комисијата за процена на штети од елементарна непогода - суша

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во Службен гласник на Општина Могила.

**Бр.08-426/8**                      **Општина Могила**  
**27.05.2020 година**  
**Претседател на Совет**

**Александар Јанкуловски**

**СОДРЖИНА**  
**БРОЈ 5/2020**

А  
л  
е

1.	Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила за 2020 година;	Стр.2
2.	Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Могила за 2020 година;	Стр.3
3.	Заклучок за објавување Одлука за формирање Комисија за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство за модернизација на уличното осветление во Општина Могила;	Стр.14
4.	Заклучок за објавување Одлука за утврдување на надоместокот за табличките со куќни броеви;	Стр.15
5.	Заклучок за објавување Одлука за обезбедување на интернет пакети на ученици од основните училишта во Општина Могила;	Стр.17
6.	Заклучок за објавување Одлука за давање овластување на Градоначалникот на Општина Могила;	Стр.18

к  
с  
а  
н  
д  
а  
рЈ  
а  
н  
к  
у  
л  
о  
в  
с  
к  
и

А  
л

е  
к  
с  
а  
н  
д  
а  
р

Ј